



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 12 април 1991
Скопје
Број 14
Год. XI.VII

Аконтацијата за 1991 година изнесува 700 динари. Овој број чини 15 динари. Жиро сметка 40100-603-12498

153.

Врз основа на Заклучоците за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини и други увозни давачки донесени од трите собори на Собранието на СР Македонија на одделни седници одржани на 13 и 14 декември 1990 година и член 1 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето во стопанството во СР Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 46/90), Владата на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ И НАПЛАТЕНИТЕ ЦАРИНИ, ДРУГИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЛЕЖАРИНА

1. Во Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини, други увозни давачки и лежарина („Службен весник на СРМ“, бр. 42/90, 45/90, 2/91 и 9/91), во член 2, ставот 2 се менува со два нови става кои гласат:

„Царината, другите увозни давачки и лежарина што се наплатуваат на територијата на СР Македонија, обврзниците ги уплатуваат на собирна сметка и тоа:

- за филијала Скопје број 40110-845-196
- за филијала Битола број 40300-845-16
- за филијала Титов Велес број 41610-845-21

Средствата од став 2 на оваа точка Службата на општественото книговодство во СР Македонија дневно ги пренесува на сметката 40100-840-033-41063 — Царини и други увозни давачки“.

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 зборовите: „дневно ги пренесува“ се заменуваат со зборовите: „ги евидентира“.

- 2. Во точка 5 алинејата 11 се брише.
- 3. Во точка 6 алинејата 7 се менува и гласи:

„Службата на општественото книговодство за надоместување на средствата за регрес на дел од каматата во земјоделството“.

4. По точка 6 се додава нова точка 6-а која гласи:

„6-а Враќање на повеќе уплатените средства од основниот данок на промет, царини, други увозни давачки и лежарина го врши Службата на општественото книговодство во СР Македонија од сметките од точка 2, став 1 и 2 на оваа одлука“.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-653/1
4 април 1991 година
Скопје

Претседател
на Владата на СРМ,
д-р Никола Клусев, с. р.

154.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средства од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година, во 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 45/90 и 8/91), министерот за финансии донесе

НАРЕДБА

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

1. Обврзниците што ја плаќаат обврската спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, од пресметаните, а неплатени средства за наплата во 1990 година уплатуваат 50% на собирните сметки во Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро сметка, најдоцна до 5 април 1991 година.

2. За спроведувањето на оваа наредба ќе се грижи Службата на општественото книговодство.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-1332/1
28 март 1991 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Методија Тошевски, с. р.

155.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМАТИКА СО ЗБИРКА ЗАДАЧИ ЗА II ГОДИНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УЧИЛИШТА

1. Се одобрува употребата на учебникот Математика со збирка задачи за II година за земјоделски, медицински и други училишта од Илија Јанев, Иван Трајков Никола Петрески, Глигор Тренчески, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1990 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-34/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

156.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 15/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VI одделение на турски јазик од Низиметин Асим и м-р Томислав Василевски, во изданис на Работната организација за учебници „Просветно дело“, Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-31/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет,
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

157.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 158 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 15/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ РАБОТНИ ЛИСТОВИ ПО БИОЛОГИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ**

1. Се одобрува употребата на учебникот Работни листови по биологија за VII одделение од Бранко Симоновски и Сократ Паноски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-32/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет,
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

158.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 13/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ШПЕДИЦИЈА И ТРАНСПОРТ ЗА IV ГОДИНА СООБРАЌАЈНА СТРУКА**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Шпедиција и транспорт за IV година сообраќајна струка од дипл. инж. Тина Бојчева, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-37/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет,
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

159.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА IV ГОДИНА РУДАРСКА СТРУКА**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Економика и организација за IV година рударска струка од дипл. инж. Стојмир Домазетовски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-36/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет,
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

160.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет, на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ХИГИЕНА ЗА I ГОДИНА ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА ОД СТРУКАТА ЛИЧНА УСЛУГА**

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Хигиена за I година за сите занимања од структурата лична услуга од д-р Благоја Димовски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-35/1
6 март 1991 година
Скопје

Републички педагошки совет,
Претседател,
Симеон Гелевски, с. р.

161.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ОПШТА МЕТАЛУРГИЈА ЗА II ГОДИНА МЕТАЛУРШКА СТРУКА И ХЕМИСКО-ТЕХНИЧКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Општа металургија за II година металуршка струка и хемиско-техничка струка од дипл. инж. Виолета Груевска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-38/1 Републички педагошки совет,
6 март 1991 година Претседател,
Скопје Симеон Гелевски, с. р.

162.

Врз основа на член 165 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 2/86, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 10/90, 12/90 и 29/90), Републичкиот педагошки совет на XVI седница, одржана на 5 март 1991 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА I ГОДИНА (ИЗМЕНЕТО И ДОПОЛНЕТО)

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Англиски јазик за I година (изменето и дополнето) од Евица Конечни, Макс Манџили-Климповиќ и Евка Топузовска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1991 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-33/1 Републички педагошки совет,
6 март 1991 година Претседател,
Скопје Симеон Гелевски, с. р.

163.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 март 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) Одлуката за утврдување на основите за учество на работниците со сопствени средства при добивањето на стан на користење во општествена сопственост, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето во Радовиш на 18 декември 1987 година и

б) Член 21 од Општествениот договор за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници во Општината Радовиш, склучен во јуни 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на Општината Радовиш“

и во означената самоуправна интересна заедница на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 193/90 од 21 ноември 1990 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 под а) од оваа одлука и на член 21 од општествениот договор означен во точката 1 под б) од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната спротивност со Законот за станбени односи.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука е утврдена обврската за учество со сопствени средства на работниците за добивање стан на користење во општествена сопственост, основите и мерилата за определување на учеството, како и начинот и роковите за враќање на здружените средства. Понатаму, Судот утврди дека со член 21 од Општествениот договор означен во точката 1 под б) од оваа одлука е предвидено овластување на Собранието на самоуправната интересна заедница за становање во Општината Радовиш со одлука да ги утврди основите и мерилата за учество на работниците со сопствени средства при доделувањето општествен стан на користење, како и начинот и роковите за нивно враќање и да ги определи категориите работници што ќе бидат ослободени од обврската за учество со сопствени средства.

5. Според член 44 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 21/89 и 1/90) во општиот акт на давателот на станот на користење, со кој се утврдуваат условите и начинот на давање стан на користење, се утврдува и обврска за здружување на сопствени средства со општествените средства заради здобивање со станарско право на стан во општествена сопственост, основите и мерилата за здружување, како и роковите и начинот на враќање на сопствените средства во согласност со заедничките основи и мерила утврдени со општествен договор.

Од наведените законски одредби произлегува дека постои обврска за здружување на сопствени средства со општествени средства заради здобивање станарско право на стан во општествена сопственост, при што основите и мерилата за здружување и основите и начинот на враќање на здружените сопствени средства се утврдуваат со општ акт во организациите на здружениот труд, со можност начинот на тоа уредување да се усогласува по пат на општествено договарање. Поради тоа, Судот оцени дека давањето овластување прашањата кои се однесуваат на сопственото учество заради здобивање станарско право на стан во општествена сопственост да ги уредува самоуправната интересна заедница на становањето односно уредувањето на тие прашања со одлука на самоуправната интересна заедница е во спротивност со законот.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорената одлука и член 21 од означениот општествен договор се во спротивност со законот и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 193/90
13 март 1991 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

164.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 февруари 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на членовите 17 и 18 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Секретаријатот за внатрешни работи во Радовиш, донесен со референдум на 18 декември 1987 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Секретаријат на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, повеќе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 17 и 18 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основот работен придонес се вреднувал само преку претпоставениот труд, односно преку стручната подготовка, а не и според реализираниот придонес, што не било во согласност со Уставот, односно било во спротивност со закон.

4. На седницата Судот утврди дека во член 17 од Правилникот, покрај другите критериуми за утврдување редот на првенство за добивање стан на користење е предвиден и основот работен придонес. Во член 18 од истиот Правилник се утврдени мерилата по овој основ, во зависност од сложеноста на работите и работните задачи, односно од стручната подготовка што е потребно за објавување на тие работи и работни задачи.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86 и 1/90) давателот на станот на користење односно работниците во организацијата со општ акт ги утврдуваат условите и начинот на давање станови на користење, односно основите и мерилата за определување редот на првенство за давање стан во општествена сопственост на користење.

Согласно точка 5 став 3 од Амандман XXV од Уставот на СР Македонија, работниците во здруже-

ниот труд за вкупна лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерно со својот придонес во остварувањето на доходот.

Според член 52 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) работниците средствата за заедничка потрошувачка ги користат по оснв на распределбата според трудот и солидарноста според основите и мерилата утврдени со општиот акт, односно колективниот договор.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува обврска со општиот акт да се утврдат основите со кои се изразува трудот и солидарноста во користењето на средствата за заедничка потрошувачка, а начинот на вреднувањето на тие основи се препушта да се уреди со општиот акт.

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од правилникот работниот придонес е предвиден како еден од основите за утврдување редот на првенство за добивање на стан, Судот оцени дека не може да се постави прашањето на нивната согласност односно спротивност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 269/90

27 февруари 1991 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
м-р **Јордан Арсов**, с. р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

68.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90) и член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90) Републичкиот одбор на Синдикатот на Работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство и занаетчиството и Соборот за мало стопанство при Стопанската комора на Македонија го склучуваат следниот

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРОИЗВОДНОТО, УСЛУЖНОТО ЗАНАЕТЧИСТВО И АВТОРЕМОНТНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Со овој колективен договор, во согласност со Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија, се уредуваат специфичните права, обврски и одговорности на работниците вработени во претпријатијата, како и делови на тие претпријатија, правата и обврските на тие претпријатија и деловите на претпријатијата членови на Комората.

Овој колективен договор важи и за учениците и студентите на практика — приправници, како и за приправници кои вршат волонтерска работа.

За работородните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со статут и други акти на претпријатието не важи делот од колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците, додека другите одредби од него важат ако тоа е утврдено со договорот за работа.

Член 2

Со Колективниот договор во согласност со општите акти на претпријатието односно со договорот за работа не може да се утврдат помали права и обврски од утврдените во Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија и со овој колективен договор.

Член 3

Пред засновање работен однос претпријатието мора на работникот да му овозможи да се запознае со Општиот колективен договор за стопанството на

СР Македонија и овој колективен договор, колективниот договор на претпријатието односно со актите со кои се уредуваат правата, обврските и одговорностите од работниот однос.

Член 4

Со овој колективен договор се уредуваат прашањата кои според одредбите на Општиот колективен договор за стопанството на СР Македонија треба да се разработат, како и прашања кои се специфични за производното, услужното занаетчиство и авторемонтните дејности.

Член 5

Во колективните договори на претпријатијата детално се регулираат одделни прашања.

Колективниот договор од претходниот став го потпишуваат: Управниот одбор или друг орган утврден со закон на претпријатието и Синдикатот во претпријатието.

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Засновање на работен однос

Член 6

Условите и критериумите за избор на работниците од редот на пријавените кандидати се утврдуваат со актот на претпријатието со кој се уредува работниот однос.

Работникот заснова работен однос со склучување на договор за работа.

Договорот за работа го склучува надлежниот орган во претпријатието утврден со општ акт и работникот.

Договорот за работа содржи особено: засновање на работниот однос на определено или неопределено време, работите на работното место кои работникот ќе ги врши и местото на работа, траењето на пробната работа, начинот, следењето и оценувањето на приправникот, работното време, одморите и отсуствата, личниот доход и останатите примања, надоместоци на личен доход, заштита при работа, отказан рок, престанок на работен однос и сл.

Член 7

Посебните услови при засновање на работниот однос можат да се предвидат само ако се потребни за извршување на работите на тоа работно место.

Член 8

Постапката за утврдување на знаења и способност или кога работниците не ги остваруваат предвидените резултати ја спроведува работководниот орган, или друг работник кој раководи со организациониот дел на претпријатието овластен од работководниот орган врз основа на документација за најмалку двомесечно следење на работата на работникот.

Во време на следење се смета само фактичкото присуство на работникот на работа.

На работникот му се доставува известување дека е отпочната постапката за утврдување на неговите знаења и способности или за извршување на работите на работното место на кое е распореден. За почетокот на постапката се известува Синдикатот на претпријатието.

Работникот има право на увид во документацијата врз основа на која е започната постапката.

Член 9

Во разговорите со органот што ја спроведува постапката од член 10, на кој има право да присуствува и претставник на Синдикатот, работникот се изјаснува за наводите во документацијата.

За текот на разговорите се води записник.

Органот што ја спроведува постапката не може да донесе одлука за престанок на работниот однос на работникот ако не му се обезбедат еднакви услови за извршување на работата или оспособувањето, како и на другите работници кои работат на исти или слични работни места.

Одлуката за распоредувањето на друго работно место, кое одговара на знаењето и способностите на работникот и за престанок на работниот однос, кога нема такво работно место ја донесува органот што ја спроведува постапката.

Одлуката од претходниот став се доставува до Синдикатот кој може да го застапува работникот во натамошната постапка за заштита на неговите права.

Член 10

По приговорот на работникот во претпријатијата во општествена сопственост одлучува работничкиот совет, односно комисијата.

По приговорот на работникот во претпријатијата во други видови на сопственост одлучува органот утврден со колективен договор во претпријатието односно со општ акт.

Во постапката по приговорот од став 1 и 2 од овој член има право да присуствува и претставник на Синдикатот на претпријатието и општината на чија територија се наоѓа претпријатието.

Право на работниците за чија работа престанала потребата поради технолошки, економски, организациони и слични причини

Член 11

Одлука за престанување на потребата од работа на работникот поради технолошки, економски, организациони и слични причини, донесува работничкиот совет, односно друг орган во општественото претпријатие, управниот одбор, односно друг орган во мешовитото претпријатие на предлог на работководниот орган.

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува надлежниот орган по претходно прибавено мислење на Синдикатот за претпријатието, кој е задолжен да го достави во рок од 30 дена.

Годишен одмор

Член 12

Претпријатието е должно да му обезбеди на работникот користење на годишен одмор најмалку во траење од 18 работни дена.

Должината на годишниот одмор се зголемува и конечно се утврдува според следните критериуми:

- а) по основ на стручна подготовка;
- б) по основ на работен стаж;
- в) по основ на социјално-здравствена состојба.

Должината на годишниот одмор претпријатието конечно ја утврдува во колективниот договор на претпријатието или со општ акт.

Отсуства

Член 13

Работникот има право да отсуствува од работа со надомест на личен доход најмногу 7 дена во текот на годината во следните случаи:

— за склучување брак	3 дена
— за склучување на брак на деца	2 дена
— за раѓање на дете	2 дена
— за смрт на сопругник и дете	5 дена
— за смрт на родител, брат, сестра	3 дена
— за смрт на родител на сопругник	2 дена
— за смрт на дедо и баба	1 ден
— за селидба на семејство од едно во друго место	2 дена
— за селидба на семејство во исто место	1 ден
— за елементарни непогоди до	3 дена

Во случаите од претходниот став отсуството од работа се обезбедува без оглед на барањата на производниот процес.

Член 14

Работникот има право на отсуство без надомест на личен доход особено во следните случаи:

- неодојни лични работи;
- неѓа на член на семејство, која не е медицински индицирана;
- за изградба или поправка на куќа, односно стан;
- за лечење на своја сметка;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- во други случаи на барање на работникот претпријатието конечно ќе ги утврди отсуствата од овој член со општ акт или колективен договор на претпријатието.

Член 15

Со овој колективен договор се утврдува најниската цена на работната сила за одделни степени на сложеност — основен личен доход, како производ на цена на работна сила за најнизок степен на сложеност и тоа:

- I група на сложеност на работи и работни задачи;
- II група на сложеност на работи и работни задачи;
- III група на сложеност на работи и работни задачи;
- IV група на сложеност на работи и работни задачи;
- V група на сложеност на работи и работни задачи;
- VI група на сложеност на работи и работни задачи;
- VII група на сложеност на работи и работни задачи;
- VIII група на сложеност на работи и работни задачи;
- IX група на сложеност на работи и работни задачи.

Коефициентите на групите на сложеност на работите и работните задачи од претходниот став на овој член ги утврдува претпријатието со општ акт.

Член 16

Основен месечен личен доход на работник се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за даденото работно место и тоа: за работа што се извршува под посебни услови чие неповољно дејство врз работната способност и здравјето на работникот не може потполно да се отстрани со заштитни мерки (работа на височина, во вода, под вода како и за работи и работни задачи утврдени со општ акт) има право на зголемен основен личен доход најмалку за 5%, а за работа со признаен бенифициран стаж за најмалку 10%.

Член 17

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време при нормални услови за работа и нормален учинок изнесува 3.150,00 динари месечно.

Во претпријатието кај кое настанале тешкотии во работењето најнискиот личен доход може да се намали до 20% но не подолго од 6 месеци.

По исклучок потписниците на овој Колективен договор можат рокот од став 2 на овој член да го продолжат.

Член 18

Работникот има право на теренски додаток во земјата, за работа на терен вон седиштето на претпријатието и тоа 4% од просечниот личен доход исплатен во СФРЈ, што конкретно ќе се утврди со општ акт на претпријатието, доколку се обезбедени услови за престој на работници на терен (сместување, исхрана и останато) во висина од —% доколку истите не се обезбедени

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Важење на колективниот договор

Член 19

Овој колективен договор важи 3 години од денот на склучувањето.

Важноста на договорот може да се продолжи и во наредните три години, ако најдоцна од 3 месеци пред истекот на рокот на важење не се покрене барање за измена, односно не започне постапка за склучување на договор.

Странките можат во секое време спогодбено да го изменат овој колективен договор.

Решавање на спорови

Член 20

За решавање на спорови помеѓу странките на овој колективен договор што не можат да се решат со меѓусебно спогодување се формира Комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг вид (ако се повредени интересите на странките) кој произлегува од колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица од неприфаќањето на предлогот за измени и дополненија на Колективниот договор.

Член 21

Секој од странките именува по два члена во Комисијата за усогласување, а од својот состав избираат претседател.

Започнување на постапка за усогласување

Член 22

Постапката за усогласување на случаите од член 20 започнува на барање на една од странките.

Член 23

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но не пред почетокот на усогласувањето, дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување што странките ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се надополнува и изменува овој колективен договор

Измени и дополнувања на Колективниот договор

Член 24

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополненија на овој колективен договор.

Предлогот образложен во писмена форма се доставува до другата странка, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот за промени или не се изјасни по предлогот во рок определен во претходниот став на овој член, странката-предлагач може да започне постапка пред арбитража.

Постапка пред арбитража

Член 25

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се реши пред арбитража.

Бројот на арбитражите е непарен.

Секоја од странките именува по 3 (три) арбитражи.

Претседателот на арбитражата го именуваат странките спогодбено, од редот на угледни, научни и стручни работници.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

Во постапката пред арбитражата се применуваат одредбите за избрани судови од Законот за процесна постапка.

Одлуката на арбитражата е конечна.

Спроведување и толкување на Колективниот договор

Член 26

Странките се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на овој колективен договор, за што се формира Комисија.

Секоја од странките на Колективниот договор именува по 3 члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите на овој колективен договор.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор

Член 27

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган на управата.

Член 28

Овој колективен договор влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Совет на Сојузот на синдикатите на Македонија,

Републички одбор на Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комуналното стопанство и занаетчиството

Претседател,

Димитар Богатиновски, с. р.

Стопанска комора на Македонија

Собор за мало стопанство

Претседател,

Дане Јовановски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I — Скопје огласува дека согласно член 84 став 2 точка 5 од ЗПП им постави привремен застапник на тужените Фаредин Лиманов, Алинаци Демиров, Казим Лимановски, Мифтари Раим и Салиов Фета, сите од Скопје, ул. „Рифат Бурџовиќ“ бр. 101, а сега живеат во Турција со непозната адреса, по предметот XVI П. бр. 1736/89, по тужбата на тужителот Јахи Дестани од Скопје, за исполнување на договор. Вредност на спорот 195 динари.

За привремен застапник е поставен адв. Мирко Коцевски од Скопје и истиот ќе ги застапува тужените во постапката додека не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 1736/89. (56)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за измена на одлука за издршка, по тужбата на малолетниот тужител Арсов Дејан, застапуван од зак. застапник мајката Снежана Алексова од Скопје, со полномошник Колев Горан, адвокат од Скопје, против тужениот Арсов Стоје, на привремена работа во Франција.

Се повикува тужениот Арсов Стоје во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на овој оглас, да се јави во судот и да ја достави својата точна адреса на живеење за да може судот благовремено да го повика на расправа, да спроведе доказна постапка и одлучи по барањето.

Доколку во дадениот рок не се јави и не постапи по ваквото задолжение, на истиот ќе му биде поставен привремен застапник преку Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, кој ќе ги штити неговите права и интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 685/91. (55)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје се води оставинска постапка за умрената Јашар Исмаил Демирка, пензионерка, родена 1920 година умрела на 21. VII. 1990 година во Скопје, каде постојано живеела, на ул. „Апри Барбис“ бр. 49, државјанка на СФРЈ.

Како законски наследници се јавуваат нејзините деца Јашар Бајрам и Јашар Алија, и внуците Кемал Јашар, Јашар Редат и Јашар Пемба.

Се повикуваат сите овие лица да се јават во Општинскиот суд Скопје II — Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од една година од денот на објавувањето на огласот или во тој рок да достават своја точна адреса или да му соопштат на судот име и презиме на полномошникот и негова адреса.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 575/90. (57)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар се води оставинска постапка по оставината на пок. Шемовска Рамка, порано од с. Г. Папрадник, која умрела на 19. XI. 1989 година.

Се повикуваат законските наследници Шемовски Рахман од с. Г. Папрадник и Сабира Бајро, род. Шемовска од с. Г. Папрадник, а сега со непозната адреса на живеење, да се јават во овој суд во рок од една година од денот на објавувањето на огласот. По тој рок, ако заинтересираните лица не се јават и не ја дадат потребната изјава, судот ќе ја расправи оставината врз основа на изјавата на старателот што ќе им се постави и податоците со кој располага.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 22/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за издршка по тужбата на тужителката Идризи род. Елемази Зејнепе од Тетово, ул. „Питу Гули“ бр. 47, против тужениот Идризи Ефрем Абдулкадар од Тетово, ул. „И. Р. Лола“ бр. 301, сега со непозната адреса во Франција. Вредност на спорот 9.000,00 динари.

Се повикува тужениот Идризи Абдулкадар, да се јави пред овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да постави свој полномошник. Во спротивно овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 400/91.

Пред овој суд се води спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот СИЗ за становање, патишта и комунални дејности — Тетово, против тужената Стојановска Ленче од Тетово, ул. „Видое Смилевски-Бато“ блок 70, бр. 15/11.

Се повикува тужената Стојановска Ленче од Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија, да се јави пред судот во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на овој оглас. По истекот на овој рок, судот ќе ја определи привремен застапник кој ќе ја застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 50/91.

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало „Тиквеш-Експорт“ ц. о. увоз-извоз — Кавадарци“ се огласува за неважен. (670)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за градба и промет со стоки „Градител“ — Тетово“ со ознака бр. 1, се огласува за неважен.

Загубените тркалезен печат и штембил на приватно претпријатие под назив: „Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Интернационал-Комерц“ — Скопје се огласуваат за неважни. (868)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Претпријатие за производство и промет на големо и мало и занаетчиство „Апроз“ — с. Мршевци — Скопје“ се огласуваат за неважни. (901)

Загубениот штембил под назив: „С. Т. Д. „Мак Би-Ни“ — Макрешанска Гордана — Скопје“ се огласува за неважен. (906)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство, промет и услуги „Млаки комерц“ увоз-извоз — Гостивар“ се огласува за неважен. (907)

Загубените тркалезен печат и штембил под назив: „Трговско служно претпријатие „Енес-Комерц“ ДОО експорт-импорт — с. Рашче — Скопје“ се огласуваат за неважни. (908)

Загубениот штембил под назив: „Продавница за промет на стоки на мало „Елена“ — Ристов Александар, ул. „Козара“ бр. 68 — Скопје“ се огласува за неважен. (910)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Чековна картичка и чекови од бр. 34277611 до 34277620 (десет чека), број на тековната сметка 17439-17, издадена од Стопанска банка — Скопје, на име Љупчо Боцевски, ул. „Козле III“ бр. 28, Скопје. (839)

Возачка дозвола на име Реметула Џемаили, с. Боговиње, Тетово. (675)

Решение Уп. бр. 12-10650 од 5. I. 1990 година, на име Љупчо Болиновски, Скопје. (676)

Решение бр. 11-5494 од 18. XII. 1989 година, на име Џенгис Зејадини, Скопје. (682)

Чековна картичка бр. 11547-5 и чекови од бр. 131231 до 131240, издадени од Југобанка — Скопје, на име Мино Кузмановски, Скопје. (683)

Работна книшка на име Драге Стефановски, Куманово. (685)

Работна книшка на име Валентина Андреева, Титов Велес. (686)

Работна книшка на име Тони Арсов, Кочани. Тековна книшка бр. 3189/41 и чекови од А 15733665 до 15733667 на име Маре Маркоска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 13, Струга. (696)

Одобрение УП. бр. 15-936 од 4. III. 1982 година, на име Милунка Сасовска, Скопје. (698)

Решение УП. бр. 12-7490 од 19. VII. 1989 година, на име Бајрам Куртај, Скопје. (701)

Решение бр. 11-1582 од 20. III. 1990 година, на име Фатмир Адеми, Скопје. (702)

Одобрение за такси возач бр. 4111-201, на име Џеват Алили, Тетово. (711)

Одобрение за бутик за текстилна конфекција на име Назиф Бекири, Гостивар. (727)

Решение УП. бр. 14-2861 од 24. IV. 1990 година, на име Адем Абази, Скопје. (738)

Возачка дозвола бр. 818339, издадена во Полска, на име Чаил Таири, Полска. (739)

Работна книшка на име Адем Сулејмани, Тетово. Работна книшка на име Драги Стоименов, Винаца. (749)

Решение УП. бр. 12-7278 од 10. VII. 1989 година, на име Даме Миовски, Скопје. (752)

Воена книшка на име Демировски Селман, ул. „Живкова Карпа“ бб, Куманово. (753)

Работна книшка на име Симиша Јованоски, Куманово. (754)

Работна книшка на име Марјан Ѓорѓиевски, Куманово. (755)

Работна книшка на име Јакуп Оџоски, с. Октиси, Струга. (756)

Одобрение за слаткар на име Неџади Амиди, с. Чеграње, Тетово. (762)

Возачка дозвола на име Изнет Алими, с. Бродец, Тетово. (763)
 Решение УП. бр. 12-8503 од 11. IX. 1989 година, на име Колчо Димовски, Скопје. (767)
 Работна книшка на име Исак Мустафи, Горче Петров. (770)
 Работна книшка на име Томислав Крстевски, Куманово. (771)
 Работна книшка на име Гафур Селимоски, с. Велешта, Струга. (772)
 Работна книшка на име Цветан Гаврилов, Пробиштип. (773)
 Одобрение бр. 15-7690-227 на име Арун Илази, Тетово. (774)
 Воена книшка на име Џемаледин Азири, с. Шипковица, Тетово. (775)
 Сообраќајна дозвола на име Љубомир Димовски, с. Цепчиште, Тетово. (776)
 Одобрение бр. 11-1880 од 28. IV. 1986 година за промет на мало за овошје и зеленчук на тезги, на име Рифет Салихи, с. Арачиново, Скопје. (789)
 Решение УП. бр. 15-2537 од 1. VI. 1979 година, на име Јонус Сејфулаи, Скопје. (798)
 Работна книшка на име Рамески Абдураим, с. Пласница, Македонски Брод. (809)
 Работна книшка на име Реџеп Лимани, с. Сенокоп, Гостивар. (810)
 Работна книшка на име Љубиша Лиљик, Куманово. (819)
 Одобрение за билјард на име Акиф Абазии, Гостивар. (820)
 Чековна картичка бр. 36958/33 и чекови од бр. 2315961 до 2315980, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје, на име Боби Алексовски, Скопје.
 Работна книшка на име Вера Алексовска, Крива Паланка. (830)
 Работна книшка на име Јоне Шапкароски, Охрид.
 Работна книшка на име Убавка Милосова, Пробиштип. (832)
 Чекови од бр. 299915 до 299924 на име Орданчо Спанцов, Кавадарци. (833)
 Решение УП. бр. 14-1945 од 2. X. 1981 година, на име Лида Павловска, Скопје. (834)
 Одобрение за угостителска дејност, за бифе „Мејкап“ на име Гоце Зеленковски, Скопје. (838)
 Работна книшка на име Гордана Бошковска, Скопје. (840)
 Решение УП. бр. 980 од 8. II. 1990 година, на име Роза Ивановска, Скопје. (843)
 Работна книшка на име Агим Узаири, Тетово.
 Работна книшка на име Луан Рашиќи, Куманово.
 Работна книшка на име Зоран Јовановски, Крива Паланка. (847)
 Воена книшка на име Селвер Зимбери, с. Черкези, Куманово. (848)
 Работна книшка на име Рафет Билали, Куманово.
 Воена книшка на име Вангел Неделковски, ул. „Поточка“ бр. 5, Тетово. (879)
 Работна книшка на име Санде Андов, Кочани.
 Динарска штедна книшка бр. 4000-01-07156-2 и девизна штедна книшка бр. 4000-03-03175-4, издадени од Инвестбанка — Претставништво — Скопје, на име Ацо Ацевски, Прилеп.
 Решение У. бр. 14-4758 од 24. VII. 1990 година, на име Салко Салковиќ, Скопје. (899)
 Штедна книшка бр. 322443/51, издадена од Стопанска банка — Берово, на име Мезимка Јашарова, с. Црник, Берово. (904)
 Барирани два чека под број: Б 4173503 и Б 4173509 од чековна книшка, издадена од ППЕПП „Интерелектроник“ — Скопје. (669)
 Кочан со акцелтни налози, бланко потпишан како и досегашен печат на претпријатието „Југомакс“ — Скопје и два барирани чека бр. 4298429 и 4298430. (668)
 Барирани бланко чекови од бр. 4299301 до 4299325 на Трговско-услужно претпријатие „Енес-Комерц“ ДОО экспорт-импорт, с. Рашче — Скопје.

Врз основа на член 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ бр. 6/85, 13/86, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91) Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на:

- претседател на Општинскиот суд за прекршоци — Крушево.
- претседател на Општинскиот суд за прекршоци — Радвиш
- еден судија на Општинскиот суд за прекршоци — Берово
- еден судија на Општинскиот суд за прекршоци — Ресен
- еден судија на Општинскиот суд за прекршоци — Битола
- еден судија на Општинскиот суд за прекршоци — Скопје
- еден судија на Општинскиот суд за прекршоци — Прилеп

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 25 од Законот за судовите за прекршоци, пријави во биографски податоци за движењето во работата да поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Бр. 10-1252/1
 8 април 1991 година
 Скопје

Комисија за
 прашања на изборите
 и именувањата на
 Собранието на СРМ

СОДРЖИНА

153. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини, други увозни давачки и лежарина — — — 173
154. Наредба за уплатување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — 173
155. Решение за одобрување употреба на учебникот Математика со збирка задачи за II година за земјоделски, медицински и други училишта — — — 173
156. Решение за одобрување употребата на учебникот Читанка за VI одделение на турски јазик — — — 174
157. Решение за одобрување употребата на учебникот Работни листови по биологија за VII одделение — — — 174
158. Решение за одобрување употребата на учебникот Шпедиција и транспорт за IV година сообраќајна струка — — — 174
159. Решение за одобрување употребата на учебникот Економика и организација за IV година рударска струка — — — 174
160. Решение за одобрување употребата на учебникот Хигиена за I година за сите занимања од структурата лична услуга — — — 174
161. Решение за одобрување употребата на учебникот Општа металургија за II година металуршка струка и хемиско-техничка струка — — — 175
162. Решение за одобрување употреба на учебникот Англиски јазик за I година (изменето и дополнето) — — — 175
163. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 193/90 од 13 март 1991 година — 175
164. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 269/90 од 27 февруари 1991 година — 175

Колективни договори

68. Колективен договор за производното, услужното занаетство и авторемонтните дејности — — — 176